

## ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: **20-15/2017**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Државна видеолотарија на Република Македонија**

I.1.2) Адреса: **ул. 8-ма ударна бригада бр. 14**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Драган Велков** Адреса на е-пошта: **[dragan.velkov@videolottery.mk](mailto:dragan.velkov@videolottery.mk)** Телефон/Факс: **+389 2 55 11 690/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат **На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: **Државни органи - Друго**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: **Услуги за ревизија на годишни финансиски извештаи**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **150.000,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга број: 9 Сметководствени, ревизорски и книговодителски услуги**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **Скопје**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: - **Услуги од регистрирано физичко (трговец – поединец) или правно лице за вршење финансиска ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи кои вклучуваат биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки по годишната пресметка за годината завршена на 31.12.2017 година, во согласност со одредбите од член 478, 479 и 480, од Законот за трговски друштва**

II.5) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.2) Електронска постапка? **Да**

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција: **-Предмет на електронската аукција е само вкупната цена. -Минимална разлика во процесот на негативно наддавање е 1% од почетната цена (која претставува најниска цена од поднесените прифатливи понуди) предмет на наддавање. -Електронската аукција ќе се одвива во еден круг со времетраење од 1 (еден) час со можност ЕСЈН автоматски го продолжува времето за негативно наддавање за дополнителни 3 минути, секогаш кога во последните 3 минути од времето определено за негативно наддавање се поднесе нова цена**

#### **ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [15.00 %]**

#### **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: **22.11.2017 во 11:00 часот**

V.2.2) Период на важност на понудата: **60 денови**

V.1.3) Краен рок за поставување прашања: **19.11.2017 15:30**

V.2) Дополнителни информации

V.3) Датум на објава: **17.11.2017**

#### **ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**

#### **ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА**

#### **ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ**

#### **ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ**